

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГЛАС



е-весник на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
број 33 . октомври 2015 . година X

СОДРЖИНА

3. ПРЕДГОВОР

Писмо од редакцијата

4-5. НОВО РАКОВОДСТВО НА УКЛО

(Организација)

Ново раководство на Универзитетот

„Св. Климент Охридски“ - Битола

6-7. ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС

(Кон новиот почеток)

- Централно одбележување на Првиот академски ден

8-10. НАСТАНИ, СЛУЧУВАЊА, НОВОСТИ

(Инфо)

11. КОНФЕРЕНЦИЈА (Безбедност)

Меѓународна научна конференција за

безбедноста како предмет на

истражување - пристапи, концепти и политики

12-13. ЛАУРЕАТИ (Инженерски прстен)

Инженерски прстен доделен на

дипломец од Техничкиот факултет -

Битола

14. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

(Конференција)

- Конференција на Magna Charta Universitatum

15. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

(Проект)

За заедничкиот проект со

Универзитетот во Бамберг

16. ЈУБИЛЕЈ (ИСК - Прилеп)

35 години Институт за старословенска култура - Прилеп

17. СТУДЕНТСКИ АКТИВНОСТИ

(Студентска организација)

АИЕСЕК Прилеп

18-19. СТУДЕНТСКИ ИСКУСТВА

(Размена на студенти)

Базилеус V

20-21. ИЗБОР НА НОВИ ДЕКАНИ

- Педагошки факултет - Битола

- Факултет за туризам и угостителство - Охрид

- Факултет за Биотехнички науки Битола

22. ИН МЕМОРИАМ

Проф. д-р Кристи Бомбол

23. СПОРТ (Футсал)

Универзитетска лига во футсал

2014/2015

Драги студенти,

Драги професори, соработници и останати вработени на УКЛО

Водејќи се од премисата дека за секој напредок е заслужна смелоста, имагинацијата и креативноста, пред вас, нашите, се надеваме, верни следбеници и поддржувачи ви презентираме и промовираме едно ново, читателско искуство токму во таа нова насока.

Ви го претставуваме е – весникот на вашиот и наш УКЛО чии содржини ќе ги подготвуваме заедно со вас.

Фокусиран кон сите, а најмногу кон своите студенти што се есенција, но и полет на Универзитетот, Универзитетското гласило низ информативен колаж и понатака ќе ги претставува студентските, академските активности, проекти, искуства и остварени контакти.

Нашето е-добредојде до вас, е во знакот на непосредниот изминат период поврзан со почетоците во работењето на новото раководство на УКЛО, а паралелно информираме и за најзначајните актуелности на Универзитетот, одржани предавања, презентации и работилници.

Во намерата да се структурира со ваша поддршка во духот на новото време Универзитетскиот глас, вест, новост, информација и порака, воедно нуди простор за афирмирање на вашите креативни, иновативни размисли.

Ве очекуваме.

Со почит,

од Редакцијата


За заедничкиот проект со Универзитетот во Бамберг

ПРОЕКТ

Проектот на УКЛО со Ото – Фридрих Универзитетот во Бамберг, Дигитализација на јазичното културно наследство: Натписите на Св. Наум, е презентираан и пред пошироката јавност. На 25 септември, 2015 година, во Ректоратот на Универзитетот, проф. д-р Себастијан Кемпген, воедно и почесен професор на УКЛО, говореше за целите и научните придобивки од Проектот, при што нагласи дека, покрај изработка на дигитални модели на столбови од натписите на Манастирот Св. Наум, во висока резолуција, активностите што се преземаат на овој план, ќе овозможат верификација на познати натписи и пронаоѓање нови.



Резултатите, покрај на научната и стручна јавност, ќе бидат ставени на располагање на истражувачи од релевантни институции во областите како што се јазично - културната меморија и наследството.



Ректорот, проф. д-р Сашо Коруновски чија научна преокупација е од областа на културното наследство оценува дека заедничката цел на двата Универзитети е зачувување на културното наследство, за што во прилог зборува фактот дека манастирот „Св. Наум“ е впишан во регистарот на УНЕСКО како светско духовно и културно наследство. Новите техники и технологии применети во Проектот ќе овозможат за навек да се забележат остатоците - невидливи за обичното око, но, посебно значајни за околото на експертите. Се смета дека истражуваните два столба се единствените остатоци од старата манастирска црква на Св. Наум.



Проектот, Дигитализација на јазичното културно наследство: Натписите на Св. Наум се остварува со соодветни одобренија од Министерството за култура и МПЦ, а финансиран е од баварското министерство за образование.

